


## ИЗЛОЖБА

Иљо Војводата, со своите доброволни ајдучки дружини, со своите добро организирани јатаци меѓу народот, со поддршката која ја имал однадвор, со своите изразито етички карактерни особини, со својата успешна долгогодишна дејност, е

синоним за македонското ајдутство.



Пишува:  
Милева ЛАЗОВА

**В**ојводата Дедо Иљо Малешевски" е насловот на историската изложба, која беше отворена во Музејот на Македонија. Поводот да се организира една ваква изложба беа 130-годишнината од двомесечната слобода на Пијанец и 110 години од смртта на познатиот ајдутски војвода Иљо Марков Малешевски. Презентирани се бројни документи, карти и фотографии на оваа значајна историска личност, како и неколку лични предмети.

Авторката на концепцијата за изложбата Мирјана Нинчовска, виш кустос во Историскиот оддел на Музеј на Македонија, која изминатите 5-6 години работела на истражување на материјалот од музејски аспект, напомнува дека ова е прва изложба посветена на Иљо Малешевски во земјава, која на посетителите ќе им понуди слика за неговиот живот и ајдутската и револуционерна дејност.

Презентирани материјали потекнуваат од повеќе музеи, архиви и библиотеки во Македонија, Бугарија и Чешка. Изложбата ја отвори д-р Никола Жежов.

Беровчанецот Иљо Марков Малешевски, роден во 1805 година, потекнувал од типично македонско патријахално семејство. Уште како дете во себе го вградува кодексот на таа рурална патријахална средина - да ја брани христијанската вера и честта на своите блиски од неправдите на османлиските владетели. Горделив, слободољубив, строг, праведен, отворен, достоинствен, се само дел од одликите кои го краселе овој маркантен лик.

Иљо Марков Малешевски, попознат како Дедо Иљо или Иљо Војвода, бил еден од најистакнатите ајдутски војводи не само во Македонија, туку и на Балканот. Иљо Војводата со своите доброволни ајдучки дружини, со своите добро организирани јатаци меѓу наро-

## ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЕДНА МАРКА




## СЛОБОДАРСКИОТ МАКЕДОНСКИ АЈД





# ИТНА ЛИЧНОСТ - ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ



дот, со поддршката која ја имал одна двор, со своите изразито етички карактерни особини, со својата успешна долгогодишна дејност, е синоним за македонското ајдутство. Во втората половина на XIX век отпорот на народните маси изразен преку борбите на Иљо Војводата и преку ајдутството имал доста големи размери.

"Тогашната тешка економска и општествено-политичка положба на македонскиот народ, како и тогашните ослободителни борби и војни против Османлиската империја, биле главни предуслови во кои македонското ајдутство ја постигнало својата највисока развојна фаза. Во рамките на тоа, Иљо Марков постигнал крупни успеси во Македонија и надвор од неа, пошироко на Балканот, како најистакнат македонски војвода со пошироко значење. Ајдутството на Иљо Марков го претставувале неговите вооружени сили (дружината), организирани според добри герилски воени начела, и неговата локална организациона база, која ја сочинувале бројните јатаци, известувачи, снабдувачи и други негови приврзаници, од кои некои во случај на потреба, дејствувале и со пушка в рака", вели авторот на изложбата, Нинчовска.

Благодарение на поддршката од сите страни, Иљо Војводата во Македонија дејствувал успешно околу десет години, најдолго од сите македонски војводи. Така, дури и во своите старечки години одживеани со лузни на душата од неговите семејни трагедии, не го напушта слободарскиот дух и до последен момент го поддржувал организираното македонско револуционерно ослободително движење. Умрел во 1898 година.

## ДУХ НА ГОРДИОТ УТСКИ ВОЈВОДА

